



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 30 јуни 1956
Број 18 Година XII

Претплатата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 30 динари
Чековна сметка број 802-Т-698

127.

На основа член 41 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Изврш-
ниот совет донесува

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ШТО СЕ НАОЃААТ ВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН ОДНОС

Член 1

Со средствата за обезбедување правата на
лицата што се наоѓаат времено вон работен
однос и лица што се изравнати со нив распо-
лагаат бирата за посредување на трудот.

Член 2

Средствата по чл. 1 од оваа Уредба ги со-
чинуваат:

- а) придонес од заводите за социјално осигурување по прописите од финансирањето на социјалното осигурување;
- б) придонес на народните одбори и
- в) други придонеси.

Член 3

Придонесот на народните одбори прет-
ставува разликата помеѓу придонесот од за-
водот за социјално осигурување, другите
придонеси и потребните средства за обезбе-
дување правата на лицата што се наоѓаат
времено вон работен однос.

Доколку народниот одбор на општината
не е во состојба со свои средства да ја по-
крие разликата од став 1, непокриениот дел
ќе го покрие народниот одбор на околијата
од свои буџетски средства.

Расподелбата на придонесот од заводот
за социјално осигурување на општините го
врши народниот одбор на околијата.

Член 4

Средствата на бирата за посредување на
трудот можат да се користат за:

1. материјално обезбедување на лицата
што се наоѓаат времено вон работен однос;
2. патните и селидбените трошоци на ли-
цата кои бирата за посредување на трудот ги
упатуваат на работа во друго место;

3. за здравствено осигурување на лицата
што се наоѓаат времено вон работен однос;

4. трошоците околу оспособувањето и пре-
квалифицирањето на лицата што се наоѓаат
времено вон работен однос;

5. придонес за станбена изградба.

Користењето на средствата по точка 4 од
овој член ќе се врши само на основа реше-
ние на народните одбори на околиите.

Член 5

Средствата за осигурување правата на
лицата што се времено вон работен однос не
смеат да се користат за цели со кои би се
смалиле или ограничиле правата на тие лица
кои ги имаат по посебни прописи.

Член 6

Трошоците за материјално обезбедување
на лица времено вон работен однос се испла-
туваат од бирата за посредување на трудот
на чие подрачје лицето било на работа, а за
лица што не биле во работен однос, од сред-
ствата на бирата на подрачјето на нивното
постојано место на живеење.

Член 7

Средствата што не ќе се потрошат во те-
кот на годината се пренесуваат во наредната
година.

Член 8

Се овластува Секретаријатот за труд да
донесе поблиски напатствија за спроведува-
ње на оваа уредба.

Член 9

Оваа уредба стапува во сила од денот на
нејзиното објавување во „Службен весник
на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари
1956 година.

ИС бр. 161

18 јуни 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

128.

На основа чл. 65 ст. 2 од Законот за судовите, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДНЕВНИЦИТЕ И НАДОКНАДИТЕ НА СУДИИТЕ- ПОРОТНИЦИ

Член 1

Во чл. 2 ст. 3 од Уредбата за дневниците и надокнадите на судиите-поротници („Службен весник на НРМ“ бр. 23 од 23.VII.1953 година) се наголемуваат износите на паушалот на 400—700.

Член 2

Во чл. 4 ст. 6) износите на дневниците се наголемуваат на 400—700 динари.

Член 3

По членот 5 се додава нов член 5а кој гласи:

„Ако на патот што поканетиот судија-поротник треба да го мине нема превозни средства од чл. 5 ст. 3 или ако од оправдани причини не можеле таквите да се користат, судијата — поротник има право на надокнада во вид на километража.

На надокнада во вид на километража судијата-поротник има право ако живее во место кое е оддалечено повеќе од 4 километра од границата на реонот на седиштето на судот односно од местото каде ќе се изврши работата на судот за која е поканет.

Надокнадата во вид на километража изнесува 20 динари за секој изминат километар, а пресметувањето на километражата се врши на основа званичните податоци за оддалеченоста“.

Член 4

Во член 6 пред сегашниот став 1 се додаваат нови ставови 1 и 2 кои гласат:

„Барањата за надокнада се поставуваат во срок од 8 дена од извршената поротничка должност за кое судијата-поротник секогаш ќе биде предупреден од страна на претседателот на советот.

Решенијата по оваа Уредба ги донесува претседателот на судот каде е извршена поротничката должност, а по желба на судијата-поротник, решение во втор степен донесува Државниот секретаријат за правосудна управа на НР Македонија“.

Сегашните ставови 1 и 2 стануваат ставови 3 и 4.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 160

18 јуни 1956 година

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

129.

На основа точка 1—5 од член 86 на Законот за органите на управата на Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УКИНАТИТЕ И ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА НОВООСНОВАНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

I. Државниот секретаријат за работите на стопанството, Државниот секретаријат за работите на општата управа и буџетот, Советот за просвета, Советот за народно здравје и социјална заштита, Управата за шумарство, Управата за земјоделство, Управата за ветеринарна служба, Управата за патништва, патен и езерски сообраќај, Управата за порои и Управата за инвестициона изградба престануваат со работа на 15 јуни 1956 година.

II. Со денот на престанокот со работа на органите од претходната точка почнуваат со работа: Државниот секретаријат за работи на финансите, Советот за школство, Советот за просвета и култура, Советот за народно здравје и Советот за социјална заштита, како и новооснованите секретаријати на Извршниот совет и тоа: Секретаријатот за општи стопански работи, Секретаријатот за индустрија, Секретаријатот за земјоделство, Секретаријатот за шумарство, Секретаријатот за сообраќај, Секретаријатот за стоков промет, Секретаријатот за комунални работи и урбанизам, Секретаријатот за труд и Секретаријатот за општа управа.

III. Се овластува Државниот секретаријат за работи на финансите да, до донесувањето на претсметките на новооснованите републички органи на управата, согласно член 6 од Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1956 година може да одобрува неопходно потребни финансиски средства за подмирување на личните и материјалните расходи на овие органи.

Одобрувањето на средства на органите од претходниот став ќе се врши на товар на непотрошените кредити по претсметките на укинатите републички органи на управата.

IV. Државниот секретаријат за работи на финансите ќе донесе решение за одредување комисији за ликвидација на материјално-финансиското делување на укинатите органи.

Ликвидационата постапка ќе се спроведе сходно со одредбите на Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53).

Личните и материјалните трошоци на ликвидационата постапка паѓаат на товар на претсметката за 1956 година на укинатите органи на управата.

Претсметката на овие трошоци ја одобрува Државниот секретаријат за работи на финансииите.

По завршувањето на ликвидационата постапка комисиите за ликвидација се должни извештај за работата како и ликвидационен елаборат да му поднесат на Државниот секретаријат за работи на финансииите.

V. Државниот секретаријат за работи на финансииите на основа предлози од комисиите за ликвидација, со решение ќе одреди на кои државни органи и установи се пренесуваат имовинските права и обврски и инвентарот на укинатите органи.

VI. Распоред на службениците на органите од точка I на оваа Одлука ќе изврши секретарот на Извршниот совет или органот кого тој го овласти.

VII. Несвршените предмети на укинатите органи ќе ги преземат органите на кои се пренесени соодветните работи на укинатите органи.

VIII. Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 165

14 јуни 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

130.

На основа член 4 ст. 5 од Општиот закон за управување со училиштата и во врска со член 33 од Уредбата за стручните училишта („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/52), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СРЕДНОТО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ ЗА АПТЕКАРСКИ ПОМОШНИЦИ ВО СКОПЈЕ

1. Средното медицинско училиште за аптекарски помошници во Скопје основано во 1947 година ќе продолжи со работа како Средно училиште за фармацевски помошници (во натамошниот текст: Училиште).

Седиштето на Училиштето е во Скопје.

2. Задача на училиштето е со теоретска и практична работа да подигнува средни фармацевски кадри за потребите на здравствената служба.

3. Во училиштето можат да се запишат лица што завршиле осумгодишно основно училиште, а не се помлади од 15 ни постари од 17 години.

Наставата во Училиштето трае четири години.

4. Наставниот план и програм на Средното училиште за фармацевски помошници го утврдува републичкиот Совет за школоство во согласност со републичкиот Совет за народно здравје.

5. Средното училиште за фармацевски помошници има самостојна претсметка, која влегува во составот на претсметката на републичкиот Совет за народно здравје.

Наредбодавец за извршување на претсметката на приходите и расходите на Училиштето е директорот на Училиштето.

6. Директорот и наставниците на Средното училиште за фармацевски помошници ги назначува републичкиот Совет за народно здравје во согласност со републичкиот Совет за школоство.

7. Управување со Училиштето ќе се врши по одредбите на Општиот закон за управување со училиштата.

8. Поблиски прописи за спроведување на ова решение ќе донесе републичкиот Совет за народно здравје.

9. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 156

18 јуни 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

131.

На основа член 2, 10 и 11 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО ДЕМИР ХИСАР — БИТОЛСКА ОКОЛИЈА ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

I.

Болницата за душевни болести во Демир Хисар — Битолска околија основана како буџетска установа, се прогласува за установа со самостојно финансирање.

II.

Задачата на Болницата е да ги прибира, сместува и лекува душевно-болните лица.

III.

За остварување задачата од претходната точка Болницата има право на управување со недвижен имот (земјишта и згради), уреди, инструменти и други движими работи што накнадно ќе се попишат и проценат по постојките прописи.

IV.

Со Болницата управува Управен одбор од 7 до 9 члена како колективен орган на управување.

Управниот одбор се состои од еден претставник на работниот колектив, еден претставник на Републичкиот завод за социјално осигурување и еден граѓанин кого го предлага Народниот одбор на Битолска околија, а другите членови на Управниот одбор ги именува републичкиот Совет за народно здравје од редот на граѓаните.

Управникот на Болницата е по својата положба член на Управниот одбор.

Управниот одбор избира претседател од редот на своите членови. Управникот на Болницата не може да биде претседател на Управниот одбор.

Управниот одбор се именува за една година.

V.

Со Болницата непосредно раководи управникот. Управникот на Болницата го назначува републичкиот Совет за народно здравје.

VI.

Болницата има стручен колегиум кој го сочинуваат: Управникот, шефовите на одделенијата и главната медицинска сестра.

Стручниот колегиум е советодавен орган на Управникот по сите поважни стручни прашања и по прашањата на раководење со установата.

За делокругот на Стручниот колегиум важат соодветните одредби на Уредбата за управување со здравствените установи.

VII.

Болницата може да ги има следните фондови со кои самостојно располага:

- а) фонд за наградување на службениците и работниците;
- б) фонд за заменување и дополнување на основните средства и за големи поправки;
- в) резервен фонд.

VIII.

Орган надлежен за работите и задачите на Болницата е републичкиот Совет за народно здравје.

IX.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 157
18 јуни 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

132.

На основа член 2, 10 и 11 од Законот за социјалните установи („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ДЕТСКИОТ ДОМ „АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЌ“ ВО ВАЛАНДОВО ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. Детскиот дом „Александар Ранковиќ“ основан со Уредбата за основањето и работата на Детскиот дом во Валандово („Службен весник на НРМ“ бр. 20/52) како буџетска установа, се прогласува за установа со самостојно финансирање.

2. Називот на установата е Детски дом со седиште во Валандово.

3. Задача на Домот е да обезбеди на своите штитеници сместување, прехрана, одгледување, воспитување и образование. Во Домот се примат деца останати без родителска грижа, привремено или трајно штитениците остануваат во Домот дури не се оспособат за самостоен живот, или дури не бидат сместени во фамилија или вратени на родителите ако тие биле привремено отсатни.

4. Домот има право на управување со недвижен имот (земјиште и згради), уреди, инструменти и други движни работи.

Вредноста од претходниот став ќе се утврди со попис што управата на Домот ќе го состави во смисла на член 56 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање.

5. Домот може да ги има следните фондови со кои самостојно располага:

- а) фонд за наградување на службениците и работниците;
- б) фонд за заменување и дополнување на основните средства и за големи поправки;
- в) резервен фонд.

6. Со Домот управува управен одбор од 7 до 9 члена.

Членовите на управниот одбор ги именува органот надлежен за работите и задачите на установата, од кои најмалку една третина од работниот колектив вклучувајќи го тука и управителот на установата.

7. Органот надлежен за работите и задачите на Домот е републичкиот Совет за социјална заштита.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 158
18 јуни 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

133.

**ИЗВЕШТАЈ
НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ
ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ
СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НРМ, ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА
ОКОЛИЈА КОЧАНСКА III**

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ

— Републички собор —

Скопје

Републичката изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат до дополнителните избори што се одржани во изборната околија Кочанска III, и во смисла на чл. 160 и 121 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, поднесува следен

ИЗВЕШТАЈ

1) Дополнителните избори за избирање на народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ во изборната околија Кочанска III, определени со одлуката на Републичкиот собор од 6 април 1956 година, одржани се на 3 јуни 1956 година.

Со спроведувањето на изборите под надзор на Републичката изборна комисија раководеше Околистката изборна комисија со седиште во Кочани, именувана со решението на Републичката изборна комисија бр. 1 од 15 септември 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 31/53).

2) Гласањето е вршено за кандидатот ХРИСТОВ ТРЕНДОВ СТРАШО, чија кандидатура беше потврдена од Околистката изборна комисија и објавена од Републичката изборна комисија под бр. 40 од 17 мај 1956 година во „Службен весник на НРМ“ бр. 12 од 19 мај 1956 година.

3) Околистката изборна комисија го утврди резултатот на изборите на начин што е предвиден во членовите 115—119 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Резултатите од изборите се следни:

запишано избирачи	4592
Гласале	3368 73,3 %
за кандидатот ХРИСТОВ — —	
ТРЕНДОВ СТРАШО	3285 97,5 %
неважни гласачки ливчиња	83 2,5 %

Врз основа на ова, Околистката изборна комисија го прогласи за народен пратеник ХРИСТОВ ТРЕНДОВ СТРАШО, од Скопје.

Број 44

11 јуни 1956 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Зам. Секретар,
Т. Лазаров, с.р.

Претседател,
А. Групче, с.р.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 8165 од 29-V-1956 год., ја одобри промената на роденото име на Капсарова Радунка, родена на ден 17-VIII-1931 год. во с. Стојаково, Титоввелешка околија од родители: татко Капсаров Томе и мајка Марија така да во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Добринка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, согласно чл. 21, став 2 од Законот за личните имиња. (57)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 3160 од 18-V-1955 год., ја одобри промената на роденото име на Танчевски Ненад, роден на ден 28-X-1954 год. во Белград од непознати родители, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Пецо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња. (59)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 7086 од 18-V-1956 год., ја одобри промената на роденото име на малолетното усвоено дете Герасимов Далибор, роден на 19-IV-1954 год. во Белград, од мајка Карунка Паула, усвоено од Герасимов Драги и супругата му Живка, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Кирил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња. (60)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 4640 од 30-III-1956 год. ја одобри промената на роденото име на малолетното дете Игнатова Менча, од град Кавадарци, родена на ден 22-II-1950 год. од родители татко Игнатов Цандо и мајка Нада, така да во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Лилјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните имиња. (61)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 1270 од 3-V-1956 год., ја одобри промената на фамилијарното и роденото име на Ахмети Али, роден на 12-VI-1930 год. во с. Урвич, Тетовско, од татко Осман и мајка Сакибе така да во иднина ќе се служи со личното име **Јахја Нешад**.

Согласно чл. 21 од Законот за личните имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (63)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-III-1956 год. под рег. бр. 179, на страна 467 е запишана под фирма: Фабрика за порцелан и санитарна керамика „Борис Кидрич“ — Титов Велес со решение бр. 4740 од 12-IX-1955 год., а одобрено од НО на Градската општина — Титов Велес со решение бр. 5931 од 14-VI-1955 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Јасеновски Славе.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1635/56. (438)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-XII-1955 год. под рег. бр. 85, на страна 341 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Нова Слога“, со седиште во с. Лешок — Тетовско. Предмет на послувањето на задругата е: земјоделско производство, одгледување на живина, одгледување и гоеење на свињи, сочарство како и сточарски дејности во врска со нивното унапредување. Трговија со индустриски стоки и откуп и продажба на земјоделски производи. Може да се занимава и со занаетчиски услуги и вршење утостителски услуги откако ќе ги исполни условите за обавување на овие дејности.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината Теарце, бр. 5 од 27-XII-1955 год. Членови на Управниот одбор се: претседателот Горче Деспотовски, Мито Симоновски, Живко Спиоровски, Коста Киароски, Боре Спиоровски, Милан Стојановски и Петре Јовановски. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Горче Деспотовски и членот Борис Станковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1529/56. (245)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-II-1956 год. под рег. бр. 165, на страна 463 е запишано претпријатието под фирма: Занаетчиско-плетарско-корпарско претпријатие „Развиток“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство на плетени производи и тоа: корпи, столици, плетени фотели и други производи. Истото ќе го потпишува директорот Милодраг Вучич.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1560/56. (252)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-III-1955 год. под рег. бр. 181, на страна 475 е запишана под фирма: Лозаро-винарско претпријатие „Винојуг“ — Гевгелија — Продавница во Скопје, ул. „106а“ бр. 57. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на вино и ракија на мало.

Продавницата е основана со решението на НО на град Скопје, бр. 5688 од 10-IV-1953 год. Истата

ќе ја потпишува раководителот Исљам Алиев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 332/55. (267)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-III-1955 год. под рег. бр. 181, на страна 475 е запишано под фирма: Лозаро-винарско претпријатие „Винојуг“ — Гевгелија — Продавница во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана со решението на НО на град Скопје, бр. 11292 од 30-XII-1954 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Славе Петрески.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 331/55. (268)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-III-1956 год. под рег. бр. 196, на страна 535 е запишана под фирма: Електрична централа, со седиште во Гостивар. Предмет на послувањето на централата е: производство и дистрибуција на електрична енергија.

Централата е основана од Владата на НРМ со решението бр. 734 од 29-I-1947 год. и решение бр. 10644 од 23-X-1947 год. Истата ќе ја потпишуваат директорот Раде Тримчевски, секретарот Симјановски Драган и книговодителот Самет Карпузи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1614/56. (276)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-III-1956 год. под рег. бр. 54, на страна 181 е запишана под назив: Лозаро-винарска задруга „Кавадарски грозд“, со седиште во Кавадарци. Предмет на послувањето на задругата е: подигање на нови површини лозја по пат на кредитирање од страна на задругата, откуп на асталско и винско грозје, пласирање и преработка на истото, набавка на инвентар и други материјали за потребите на задругарите, давање стручни совети, укажување услуги во обработка и заштита на лозјата, презимање на разни мерки кои непосредно ќе влијаат на унапредувањето на лозарството.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината — Кавадарци, бр. 2942 од 1-III-1956 година.

Членови на Управниот одбор се: претседателот Трајче Кириџиев, Лазо Мурџев, Диме Семов, Данчо Боев, Ѓорѓи Коцев, Пане Поп Коцев, Лазо Плачков, Јанче Консулов и Круме Јорданов. Истата ќе ја потпишуваат и застапуваат управникот Ристо Делов, претседателот Трајче Кириџиев и членот Круме Јорданов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1622/56. (277)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-III-1955 и 12-I-1956 год. на страна 559, рег. бр. 208 се запишани продавниците на Трговското претпри-

јатие за промет со селско стопански производи на мало „Зеленчук“ — Кавадарци тоа: Продавница бр. 1, на ул. „Браќа Хаџи Тевфови“, Продавница бр. 2 на пазариштето „Зелен пазар“, Продавница бр. 3 на пазариштето „Зелен пазар“ и Продавница бр. 4 на пазариштето „Зелен пазар“, сите во Кавадарци. Предмет на послувањето на продавниците е: трговија на мало со зарзават, овошtie и преработки.

Продавниците се основани од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Зеленчук“ — Кавадарци со заклучок бр. 34 од 10-X-1954 год. и заклучок од 28-XII-1955, а по дадената согласност на НО на Општината — Кавадарци со решението бр. 3069 од 8-III-1955 и решението бр. 7333 од 11-I-1956 год.

Раководител на продавницата бр. 1 е Ристов Горче, на продавницата бр. 2 Мојсов Видо, на продавницата бр. 3 Пане Гечев и на продавницата бр. 4 Методи Тодоров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 646, 645, 647/55 и 1418/56. (294)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-III-1956 год. под рег. бр. 56, на страна 189 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Душан Кирик, со седиште во село Росоман — Кавадарци. Предмет на послувањето на задругата е: да дава стручни напатствија за унапредување на земјоделството, врши откуп на земјоделски производи, набавува разни семиња, земјоделски алати, вештачки ѓубрива и разни препарати за заштита на растенијата, врши услуги на задругарите и другите земјоделци со своите земјоделски машини и производи во својата мандра разни млечни производи. Покрај тоа ќе може да се занимава и со трговија, угостителска дејност и занаетчиство, но откако ќе ги исполни условите за обавување на овие дејности.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината — Градско — Титоввелешко, бр. 1388 од 27-II-1956 год.

Членови на Управниот одбор се: Шула Пазик, Владо Јованов, Васил Јованов, Диме Мирчев, Витомир Накич, Васил Филипов и Ристо Димков. Истата ќе ја потпишуваат и застапуваат управникот Гоко Симоновиќ и членовите Васил Филипов и Владо Јованов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1627/56. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-III-1956 год. под рег. бр. 55, на страна 185 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Лазо Филиповски Лавски“, со седиште во село Сирково — Титоввелешко. Предмет на послувањето на задругата е: се занимава со земјоделско производство, лозарство и градинарство, врши услуги со земјоделски машини при обработката на земја, како и откуп на земјоделски производи. Покрај тоа може да се занимава и со трговија, угостителство и да отвара услужни работилници, но откако

ќе ги исполни условите за обавување на овие дејности.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината — Градско, бр. 1389 од 27-II-1956 год.

Членови на Управниот одбор се: претседателот Јован Атанасов, Трипче Ристов, Ване Бошков, Бошко Ристов и Диме Јованов. Истата ќе ја потпишуваат и застапуваат Ристовски Лазов Бошко, управник, Јован Алексос Атанасов, претседател, и Диме Јованов Димевски, член.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1626/56. (302)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-III-1956 год. под рег. бр. 247, на страна 693 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за млеко и млечни производи „Шар“ — Титов Велес — Продавница бр. 10 во Титов Велес. Предмет на послувањето на продавницата е: продавање на леб и печиво за домашна употреба.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Шар“ — Титов Велес со решение од 15-VI-1955 год. а по дадената согласност од НО на Општината — Титов Велес со решението бр. 4508 од 19-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е Димче Чумбев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1618/56. (306)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-I-1956 год. под рег. бр. 197, на страна 539 е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за месо и меснати производи „Цини Бег“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на претпријатието е: продажба на месо и меснати производи.

Претпријатието е основано согласно решението на НО на Општината — Тетово, бр. 2020 од 17-X-1955 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Живко Николовски, книтоководителот Драшко Васковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1543/56. (363)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-V-1955 год. под рег. бр. 89, на страна 209 е запишана под фирма: Самостоен угостителски дуќан-кујна „Охрид“ — Гостивар — Млекарница во Гостивар. Предмет на послувањето на млекарницата е: продажба на млеко, млечни производи, бело печиво и безалкохолни пијалоци.

Млекарницата е основана од Работничкиот совет на Самостојниот угостителски дуќан-кујна „Охрид“ — Гостивар, а одобрено од НО на Градската општина — Гостивар со решение од 2-X-1953 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 959/55. (370)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-VI-1955 год. под рег. бр. 275, на страна 797 е запишано следното: Трговско претпријатие за откуп и продажба на земјоделски производи на големо „Билјана“, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: откупува стока, точна храна, емиш, зарзават, преработки од емиш и зарзават, млеко и млечни производи, сурова кожа, волна, крзно, животински отпадоци, влакна, птици, јајца, пердув и дивеч.

Претпријатието е основано од Околинскиот здружен сојуз со решение бр. 294 од 28-IV-1955 год., а одобрено од НО на Титоввелешка околина со решение бр. 66 од 24-V-1955 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Киро Гајдов и книговодителот Дончо Костадинов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 999/55. (375)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-XII-1954 год. под рег. бр. 170, на страна 447 е запишано претпријатието под фирма: Дистрибутивно електрично претпријатие „Никола Тесла“, со седиште во Гевгелија. Предмет на послувањето на претпријатието е дистрибуција на електрична енергија.

Претпријатието е основано од Работничкиот совет на бившото Електрично дистрибутивно претпријатие „Никола Тесла“ — Гевгелија со заклучок од 23-XII-1954 год., а одобрено со решение 10629 од 28-XII-1954 год. на Околинскиот народен одбор во Гевгелија, преземајќи дел од правата и обврските на бившото претпријатие за дистрибуција на електрична енергија „Никола Тесла“ — Гевгелија.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Илија Бајалски и Јован Захов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 496/54. (377)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1956 год. под рег. бр. 107, на страна 283 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Трибор“ — Кавадарци — Продавница бр. 1 во Кавадарци. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија на мало со животни прехрани и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Трибор“ — Кавадарци со заклучок од 31-XII-1955 год. а одобрено од НО на Општината — Кавадарци со решение бр. 349 од 11-I-1956 год.

Раководител на продавницата е Бошко Шошев. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1516/56. (382)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1956 год. под рег. бр. 107, на страна 283 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Трибор“ — Ка-

вадарци — Продавница бр. 2 во Кавадарци. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија на мало со животни прехрани и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Трибор“ — Кавадарци со заклучок од 31-XII-1955 год. е одобрено од НО на Општината — Кавадарци со решение бр. 349 од 11-I-1956 год.

Раководител на продавницата е Ристо Николов. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1517/56. (383)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1956 год. под рег. бр. 107, на страна 283 е запишано следното: Трговско претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Трибор“ — Продавница бр. 3 во Кавадарци. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со животни прехрани и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Трибор“ — Кавадарци со заклучок од 31-XII-1955 год., а одобрено од НО на Општината — Кавадарци со решение бр. 349 од 11-I-1956 год.

Раководител на продавницата е Владо Јованов. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1518/56. (384)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1956 год. под рег. бр. 107, на страна 283 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со колонијални стоки „Трибор“ — Кавадарци — Продавница бр. 5 во село Бегниште — Кавадарци. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија на мало за промет со мешовити индустриски и колонијални стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Трибор“ — Кавадарци со заклучок од 16-IV-1955 год., а одобрено од НО на Тиквешка околина со решение бр. 7276 од 28-V-1955 год.

Раководител на продавницата е Блажо Јованов Рогов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1519/56. (385)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-II-1956 год. под рег. бр. 453, на страна 1256 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со земјоделски производи на големо „Пролеке“ — Белград — Откупна станица во Скопје. Предмет на послувањето на станицата е: откуп на емиш, зарзават и преработки од истите.

Станицата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Пролеке“ — Белград со одлука од 6-VII-1955 год., а одобрено од НО на Општината „Идадија“ — Скопје со решение бр. 3432 од 7-I-1956 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Риза Целадин.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1586/56. (398)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-I-1956 год. под рег. бр. 189, на страна 503 е запишана под фирма: Претпријатие за промет со месо „Водно“ — Скопје — Продавница во Скопје кај населбата „Пролет“. Предмет на пословањето на продавницата е: продажба на месо.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за промет со месо „Водно“ — Скопје со решение бр. 193 од 5-VI-1955 год. а одобрено од Општината „Кисела Вода“ — Скопје со решение бр. 2178 од 23-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Никола Спасовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1504/56. (399)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-II-1956 год. под рег. бр. 46, на страна 181 е запишана задругата под назив: Ловна задруга, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на задругата е: да врши размена на дивеч со цел за освежување на крвта и обогатување на ловиштата, да набавува дивеч за пополнување основниот фонд за разредените видови дивеч и внесување нови видови во ловиштата, да ги снабдува членовите со ловечки материјали, прибор, опрема и материјали за спортски риболов, да ги снабдува членовите со чистокрвни ловечки кучиња, да ја контролира здравствената состојба на дивечот и за таа цел да ги обезбедува потребните заштитни средства за лекување и нега на дивечот. Може да се занимава и со примање половно оружје, прибор и ловечка опрема во комисиона продажба, да отвори и одржува работилница за изработка и поправка на ловечко оружје, прибор и опрема како и работилница за препарирање и полнење животни, да собира и продава убиен дивеч и кожи, но откога ќе ги исполни условите за обавување на овие дејности.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Општината „Идадија“ — Скопје, бр. 2967 од 28-II-1956 год.

Членови на управниот одбор се: претседателот Благоја Дриков, Александар Ефремов, Анте Бошковски, Лонко Христовски, Ристо Дуковски, Јован Попов, Никола Пренков, Заре Заковски, Ванчо Бошев, Јонче Милошевски и Тодор Брзакот. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Благоја Дриков и членовите Анте Бошковски и Александар Ефремов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1613/56. (400)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-III-1956 год. под рег. бр. 231, на страна 629 е запишана под фирма: Свиларски комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес — Работничко-службена

ничка менза во с. Долно Оризаре — Титоввелешко. Предмет на пословањето на мензата е: исхрана на работниците и службениците кои се запослени во комбинатот.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес, а одобрено од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 943 од 3-II-1955 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Слободан Чкорков.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1649/56. (409)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-II-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 118 е запишано следното: избришано е од регистарот на стопанските организации Задружното земјоделско стопанство „Осојница“ с. Блатец — Кочани, бидејќи со решението на НО на Општината — Винаница бр. 5915 од 23-XII-1955 год. е присоединето кон Општата земјоделска задруга „Момин Преслап“ с. Блатец.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 52/56. (178)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Судска тапија бр. 12164 од 23-VIII-1923 година за кука во ул. „Димитар Влахов“ бр. 17 на Александар Ј. Буквиќ, Скопје. (178)

Здравствена легитимација бр. 9008, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на Благоја Пешиќ, Неготино — Кавадарци. (253)

Здравствена легитимација бр. 4123, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Трајко Циков, Скопје. (254)

Диплома за положен пола матурски испит, издадена од Гимназијата во Делчево на Олга Симјанова, Делчево. (255)

Свидетелство за завршен VIII клас гимназија, издадено од Гимназијата во Титов Велес на Милка Мацанова, ул. „Љубен Васов“ бр. 20 — Титов Велес. (256)

Возачка исправа бр. 303, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Јонче Наумовски, Битола. (257)

Работна книшка бр. 4690, издадена од Бирото за посредување на трудот во Титов Велес на Стево Мицев Клиничаров, ул. „Пајак Планина“ бр. 2а — Титов Велес. (258)

Диплома бр. 328 за завршен Земјоделски техникум во Струмица на Душан Глигоров Димитров, службеник во РОС с. Карбинци з.п. Радање — Штипско. (259)

Здравствена легитимација бр. 1853 на Љубен Илиевски, ул. „Мице Козар“ бр. 39 — Прилеп. (260)

Сообраќајна дозвола за моторно возило „Там“ рег. бр. 3652, издадена од СВР — Штип на Рудниците за олово и цинк „Злетово“ — Пробиштип. (261)

Оружен лист бр. 470, издаден од СВР — Штип на Реџеп Сеферов Селманов, с. Горобинци — Св. Николе. (262)

Работна книшка рег. бр. 2859, серија бр. 043909, на Андон Колески, ул. „Круме Волнароски“ бр. 54 — Прилеп. (263)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Марија Ѓорѓиева Димитрова, ул. „Г. Димитров“ бр. 13 — Титов Велес. (264)

Здравствена легитимација бр. 15161, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Марија Фета Јусуfoва, ул. „К. Цветков“ бр. 43 — Титов Велес. (265)

Здравствена легитимација на Тодџ Митрилевски, ул. „Сандански“ бр. 2 — Прилеп. (266)

Воена буквица, издадена од Воениот отсек во Бечеј на Фидан Лазаров Стојчевски, с. Новаци — Битола. (267)

Здравствена легитимација бр. 34850, издадена од Заводот за социјално осигурување на Душан Трифуноски, Скопје. (268)

Здравствена легитимација бр. 109399, издадена од Заводот за социјално осигурување на Исмаил Исламов, с. Сингелич — Скопско. (269)

Здравствена легитимација бр. 86933, издадена од Заводот за социјално осигурување на Лепа Арцовска, Скопје. (270)

Здравствена легитимација бр. 14185, издадена од Заводот за социјално осигурување на Епса Унева Васкова, ул. „Гемудиска“ бр. 15 — Титов Велес. (271)

Дозвола за држење и носење на оружје рег. бр. 86, издадена од СВР — Титов Велес на Славко Здравев Наџевски, с. Бистрица — Титоввелешко. (272)

Работна книшка бр. 106201/25-IV-1953 год. издадена од Бирото за посредување на трудот во Крива Паланка на Стоимен Станков Трајковски, с. Петралица — Крива Паланка. (273)

Работна книшка бр. 106205/25-IV-1953 год. издадена од Бирото за посредување на трудот во Крива Паланка на Богдан Стоименов Стефанов, с. Петралица — Крива Паланка. (274)

Работна книшка бр. 19459, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Богдан Георгиев Крстевски, ул. „Дебарска“ бр. 27 — Скопје. (275)

Здравствена легитимација бр. 84385, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Војин Димитров, Скопје. (276)

Здравствена легитимација бр. 22840, на Владо Вељанов, учител с. Водоврати, з. п. Градско — Титоввелешко. (277)

Здравствена легитимација на Андон Димитров Нутков, Стопанство „Црвени брегови“ — Неготино. (278)

Здравствена легитимација бр. 39651, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Марија Томова Апостоловска, Скопје. (279)

Здравствена легитимација бр. 11117, издадена од Заводот за социјално осигурување на Гордана Маркова, Скопје. (280)

Здравствена легитимација бр. 33142, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Деса Ѓорѓиева, Скопје. (281)

Индекс бр. 995, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Павле Фиљански, Скопје. (282)

Индекс бр. 426, издаден од Економскиот факултет — Скопје на Петар С. Стефаноски, Скопје. (283)

Оружен лист бр. 909, издаден од СВР — Скопје на Реџеп Елмаз Бектеп, с. Смесица — Скопско. (284)

Здравствена легитимација бр. 96512, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Љубомир Стефаноски, Скопје. (285)

Здравствена легитимација бр. 76352, издадена од Заводот за социјално осигурување — Ѓорче Петров на Стана Г. Павичевиќ, Ѓорче Петров. (287)

Здравствена легитимација бр. 57318, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Снежана Каличанин, Скопје. (288)

Свидетелство за положен полуматурски испит, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Титов Велес на Драгица Крстева Димовска, Скопје. (289)

Здравствена легитимација бр. 12759, издадена од Заводот за социјално осигурување — Неготино на Марија Милановиќ, Стопанско претпријатие „Пепелишко поле“ с. Пепелиште — Неготино — Титоввелешко. (290)

Воена легитимација серија „Б“ бр. 1588, издадена од Војна пошта — Кичево през 1948 година на капетан Бадањац Драгиња, Скопје. (307)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 10025, серија бр. 0534669, издадена од СВР — Скопје на Теофил Миладин Видевски, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 4 — Скопје. (1522)

Лична карта рег. бр. 60134, серија бр. 0047349, издадена од СВР — Скопје на Родна Блажо Димитрова, ул. „Љуботенска“ бр. 4 — Скопје. (1523)

Лична карта рег. бр. 7487, серија бр. 0001631, издадена од СВР — Скопје на Мирослав Ф. Петровски, ул. „М. Горки“ бр. 65 — Скопје. (1524)

Лична карта рег. бр. 13036, серија бр. 0589046, издадена од СВР — Скопје на Али Ајваз Рамадан, ул. „Романија“ бр. 28 — Скопје. (1525)

Лична карта рег. бр. 1560, серија бр. 1401679, издадена од СВР — Нови Пазар на Анкуша Махмуд (Синановиќ) Нумановиќ, ул. „131“ бр. 8 — Скопје. (1526)

Лична карта рег. бр. 76651, серија бр. 0660482, издадена од СВР — Скопје на Хануша Селим (Хасановиќ) Зекиќ, ул. „177“ бр. 15 — Скопје. (1527)

Лична карта рег. бр. 57740, серија бр. 0043815, издадена од СВР — Скопје на Агнија Стојан (Симјанова) Настоска, ул. „127“ бр. 3 — Скопје. (1528)

Лична карта рег. бр. 58541, серија бр. 0044541, издадена од СВР — Скопје на Кериме Тосум Муча Доци, ул. „95“ бр. 10 — Скопје. (1529)

Лична карта рег. бр. 52449, серија бр. 0037562, издадена од СВР — Скопје на Томе С. Костовски, ул. „142“ бр. 52 — Скопје. (1530)

Лична карта рег. бр. 4513, серија бр. 0010990, издадена од СВР — Скопје на Драгица Тале (Трајкова) Јорданоска, ул. „И Рибар“ бр. 17 — Скопје. (1531)

Лична карта рег. бр. 12337, серија бр. 0671879, издадена од СВР — Тетово на Славка Гито (Бошкова) Петроска, ул. „127“ бр. 38 — Скопје. (1532)

Лична карта рег. бр. 31687, серија бр. 0027209, издадена од СВР — Скопје на Славка Васо (Смиљанова) Карацовска, ул. „52“ бр. 9 — Скопје. (2533)

Лична карта рег. бр. 6996, серија бр. 0618191, издадена од СВР — Скопје на Феми Ј. Вајрами, с. Чајле — Скопско. (2534)

Лична карта рег. бр. 68742, серија бр. 0618741, издадена од СВР — Скопје на Елена Фета (Дрдова) Колева, ул. „167“ бр. 23 — Скопје. (2535)

Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0341413, издадена од СВР — Титов Велес на Димитрија А. Андонов, с. Лисиче — Титоввелешко. (1633)

Лична карта рег. бр. 86569, серија бр. 0063410, издадена од СВР — Скопје на Умер Ејуп Авди, ул. „188“ бр. 10 — Скопје. (1563)

Лична карта рег. бр. 8237, серија бр. 0586747, издадена од СВР — Скопје на Далип Љ. Садрија, ул. „170“ бр. 12а — Скопје. (1564)

Лична карта рег. бр. 79807, серија бр. 0056299, издадена од СВР — Скопје на Благоја Трипун Георгиевски, ул. „135“ бр. 114 — Скопје. (1565)

Лична карта рег. бр. 12910, серија бр. 2927620, издадена од СВР — Скопје на Шемси К. Емири, ул. „163“ бр. 13 — Скопје. (1566)

Лична карта рег. бр. 26037, серија бр. 0020933, издадена од СВР — Скопје на Димитрија Д. Данчевски, ул. „347“ бр. 19 — Скопје. (1567)

Лична карта рег. бр. 50509, серија бр. 0043728, издадена од СВР — Скопје на Марко Јовко Ѓурчиновски, ул. „102“ бр. 23 — Скопје. (1568)

Лична карта рег. бр. 23523, серија бр. 0599643, издадена од СВР — Скопје на Реџеп Шукри Реџеп, с. Св. Петка — Скопско. (1569)

Лична карта рег. бр. 10635, серија бр. 0011647, издадена од СВР — Скопје на Васо Михајло Лазарова, ул. „657“ бр. 6 — Скопје. (1570)

Лична карта рег. бр. 17087, серија бр. 0019137, издадена од СВР — Скопје на Славјанка Методи Чадикоска, ул. „78“ бр. 122 — Скопје. (1571)

Лична карта рег. бр. 1825, серија бр. 0783625, издадена од СВР — Скопје на Стеван Иван Стефановски, желез. колонија — Ѓ. Петров. (1572)

Лична карта рег. бр. 8866, серија бр. 0155469, издадена од СВР — Прилеп на Љилјана Харалампџија (Спировска) Чосовска, населба „Пролет“ зграда 2/II стан 13 — Скопје. (1573)

Лична карта рег. бр. 7361, серија бр. 0789449, издадена од СВР — Тетово на Ѓулша Емин Мустафа, ул. „180“ бр. 4 — Скопје. (1574)

Лична карта рег. бр. 51542, серија бр. 0036161, издадена од СВР — Скопје на Назафе Садик (Алит) Етиш, ул. „118“ бр. 213 — Скопје. (1575)

Лична карта рег. бр. 152, серија бр. 0014222, издадена од СВР — Скопје на Вера Доксим Новева, ул. „Партизанска“ бр. 47 — Скопје. (1576)

Лична карта рег. бр. 24407, серија бр. 0600527, издадена од СВР — Скопје на Трипун Ј. Николовски, Скопје. (1577)

Лична карта рег. бр. 20250, серија бр. 0064244, издадена од СВР — Скопје на Невена Томе Бунарева, ул. „Партизанска“ бр. 3 — Скопје. (1578)

Лична карта рег. бр. 10707, серија бр. 0586717, издадена од СВР — Скопје на Рафиз Џ. Фејзула, с. Средно Коњаре — Скопско. (1579)

Лична карта рег. бр. 6978, серија бр. 0111688, издадена од СВР — Тетово на Јорда Ворис (Гинова) Стаматова, ул. „135“ бр. 89 — Скопје. (1580)

Лична карта рег. бр. 31683, серија бр. 0026796, издадена од СВР — Скопје на Вера Ставре Манчевска, населба „Вардар“ зграда IV стан 15 — Скопје. (1581)

Лична карта рег. бр. 20115, серија бр. 0596236, издадена од СВР — Скопје на Киро С. Симоновски, с. Д. Соње — Скопско. (1582)

Лична карта рег. бр. 9456, серија бр. 0008307, издадена од СВР — Скопје на Стојан Д. Стојчевски, ул. „353“ бр. 9 — Скопје. (1583)

Лична карта рег. бр. 13270, серија бр. 0589280, издадена од СВР — Скопје на Младен Саво Славковски, с. Бразда — Скопско. (1584)

Лична карта рег. бр. 5546, серија бр. 0581432, издадена од СВР — Скопје на Крсто Панзо Мирчевски, ул. „173“ бр. 6 — Скопје. (1585)

Лична карта рег. бр. 2722, серија бр. 2156824, издадена од СВР — Нови Пазар на Хоџа Кахра Богучанин, ул. „130“ бр. 20 — Скопје. (1586)

Лична карта рег. бр. 10977, серија бр. 0590067, издадена од СВР — Ораховец на Халил Мурсель Фаќ, ул. „171“ бр. 35 — Скопје. (1587)

Лична карта рег. бр. 37112, серија бр. 0032253, издадена од СВР — Скопје на Петранка Јордан Блажева, ул. „224“ бр. 17 — Скопје. (1634)

Лична карта рег. бр. 16806, серија бр. 0593325, издадена од СВР — Скопје на Фанка Нуредин Иљаз, ул. „142“ бр. 10 — Скопје. (1635)

Лична карта рег. бр. 22042, серија бр. 0066005, издадена од СВР — Скопје на Таса Ѓорѓи (Ѓештарова) Русева, ул. „714“ бр. 12 — Скопје. (1636)

Лична карта рег. бр. 5354, серија бр. 0582506, издадена од СВР — Скопје на Фуџа Дурак Исаки, с. Сингелиќ — Скопско. (1637)

Лична карта рег. бр. 34919, серија бр. 0022834, издадена од СВР — Скопје на Владимир Митар Каруновски, ул. „11 октомври“ бр. 113 — Скопје. (1638)

Лична карта рег. бр. 5064, серија бр. 0007777, издадена од СВР — Скопје на Даница Атанас (Марковиќ) Пауновиќ, ул. „Водњанска“ бр. 44 — Скопје. (1639)

Лична карта рег. бр. 75329, серија бр. 0050587, издадена од СВР — Скопје на Хамиде Хајредин (Бајрам) Мехмед, ул. „137“ бр. 13а — Скопје. (1640)

Лична карта рег. бр. 75332, серија бр. 0050586, издадена од СВР — Скопје на Хамди Нуџи Мемед, ул. „137“ бр. 13а — Скопје. (1641)

Лична карта рег. бр. 4982, серија бр. 0545092, издадена од СВР — Урошевац на Шукри Даут Керими, ул. „213а“ бр. 11 — Скопје. (1642)

Лична карта рег. бр. 458, серија бр. 0577356, издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓи Смиле Спасовски, с. Бучинци — Скопско. (1643)

Лична карта рег. бр. 82289, серија бр. 0053373, издадена од СВР — Скопје на Димитрија Н. Јаковљевски, ул. „71“ бр. 5 — Скопје. (1644)

Лична карта рег. бр. 1085, серија бр. 0577284, издадена од СВР — Скопје на Панче Благоја Димитровски, с. Којлија — Скопско. (1645)

Лична карта рег. бр. 12543, серија бр. 2157674, издадена од СВР — Алексинац на Зорка Благоја (Бошковиќ) Глишиќ, Скопје. (1646)

Лична карта рег. бр. 40357, серија бр. 0656266, издадена од СВР — Скопје на Цветан Коце Станковски, ул. „Г. Димитров“ бр. 51 — Скопје. (1649)

Лична карта рег. бр. 755, серија бр. 0612537, издадена од СВР — Скопје на Исмаил Али Халим, с. Свиларе — Скопско. (1650)

Лична карта рег. бр. 18455, серија бр. 0594575, издадена од СВР — Скопје на Круме Мице Стојановски, с. Сопиште — Скопско. (1651)

Лична карта рег. бр. 13126, серија бр. 0589136, издадена од СВР — Скопје на Младен Д. Ливриќ, ул. „125“ бр. 121 — Скопје. (1652)

Лична карта рег. бр. 1901, серија бр. 0580054, издадена од СВР — Скопје на Стеван Иван Трајчевски, с. Петровец — Скопско. (1653)

Лична карта рег. бр. 17418, серија бр. 0593538, издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓи Јован Симоновски, с. Бразда — Скопско. (1654)

Лична карта рег. бр. 12960, серија бр. 0588970, издадена од СВР — Скопје на Велимир Богоја Симоновски, с. Градовци — Скопско. (1655)

Лична карта рег. бр. 86509, серија бр. 0062941, издадена од СВР — Скопје на Сакип Ибраим Али, ул. „520“ бр. 9 — Скопје. (1656)

Лична карта рег. бр. 65039, серија бр. 0071616, издадена од СВР — Скопје на Стојан Јордан Дурански, с. Кучевиште — Скопско. (1657)

Лична карта рег. бр. 42813, серија бр. 0474663, издадена од СВР — Струмица на Киро Иван Петров, ул. „4“ бр. 4 — Скопје. (1658)

Лична карта рег. бр. 22064, серија бр. 0066096, издадена од СВР — Скопје на Нухи Али Јакуп, с. Г. Лисиче — Скопско. (1659)

Лична карта рег. бр. 5754, серија бр. 0589991, издадена од СВР — Скопје на Ангеле Петруш Тодоровски, с. Ракотинци — Скопско. (1660)

Лична карта рег. бр. 67093, серија бр. 0657735, издадена од СВР — Скопје на Узеир Шукри Хајдар, ул. „160“ бр. 18 — Скопје. (1661)

Лична карта рег. бр. 29, серија бр. 074398, издадена од СВР — Св. Николе на Веџет Џеталари, с. Радуша — Скопско. (1662)

Лична карта рег. бр. 26, серија бр. 074396, издадена од СВР — Св. Николе на Шукрие Џеталари, с. Радуша — Скопско. (1663)

Лична карта рег. бр. 15297, серија бр. 0011718, издадена од СВР — Св. Николе на Коста М. Костоски, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 108 — Скопје. (1664)

Лична карта рег. бр. 26875, серија бр. 0021629, издадена од СВР — Скопје на Вера Трајко (Сто-

јанова) Зафировска, ул. „552“ бр. 45 — Скопје. (1720)

Лична карта рег. бр. 20429, серија бр. 0069249, издадена од СВР — Скопје на Александар Иван Пауновски, Скопје. (1721)

Лична карта рег. бр. 75724, серија бр. 0050695, издадена од СВР — Скопје на Меџит Реџеп Нури, ул. „135“ бр. 43 — Скопје. (1722)

Лична карта рег. бр. 7475, серија бр. 0533723, издадена од СВР — Куманово на Петар Арсо Стојковски, ул. „11 октомври“ бр. 48 — Скопје. (1723)

Лична карта рег. бр. 33390, серија бр. 0029657, издадена од СВР — Скопје на Павле К. Ефремов, ул. „Г. Стругар“ бр. 15 — Скопје. (1724)

Лична карта рег. бр. 33254, серија бр. 0689311, издадена од СВР — Скопје на Крсто Петруш Станоевски, ул. „146“ бр. 65 — Скопје. (1726)

Лична карта рег. бр. 51129, серија бр. 0041325, издадена од СВР — Скопје на Славе Мите Тасевски, ул. „400“ бр. 8 Скопје. (1725)

Лична карта рег. бр. 54685, серија бр. 0038971, издадена од СВР — Скопје на Идриз Демир Рус-тем, ул. „126“ бр. 71 — Скопје. (1727)

Лична карта рег. бр. 41, серија бр. 073552, издадена од СВР — Скопје на Ава Јоче, Скопје. (1728)

Лична карта рег. бр. 10112, серија бр. 0586122, издадена од СВР — Скопје на Боривоје Милутин Крстиќ, с. Мршевци — Скопско. (1729)

Лична карта рег. бр. 60791, серија бр. 0047619, издадена од СВР — Скопје на Гина Геле (Стојанова) Игњатовиќ, француски гробишта 15/5 — Скопје. (1730)

Лична карта рег. бр. 25298, серија бр. 0024644, издадена од СВР — Скопје на Перса Велко (Џветанова) Стојанова, ул. „464“ бр. 162 — Скопје. (1731)

Лична карта рег. бр. 60218, серија бр. 0046618, издадена од СВР — Скопје на Мемед Мустафа Бејзат, ул. „Романија“ бр. 21 — Скопје. (1732)

Лична карта рег. бр. 6184, серија бр. 0616792, издадена од СВР — Скопје на Осман Шабан Исмаил, с. Д. Свилари — Скопско. (1733)

Лична карта рег. бр. 57, серија бр. 074338, издадена од СВР — Гостивар на Сулејман Несими, с. Морани — Скопско. (1734)

Лична карта рег. бр. 55, серија бр. 074336, издадена од СВР — Гостивар на Асан Несими, с. Морани — Скопско. (1735)

Лична карта рег. бр. 34257, серија бр. 0816167, издадена од СВР — Вараждин на Франца Јулија Микулиќ, ул. „Беласица“ бр. 31 — Скопје. (1736)

Лична карта рег. бр. 1334, серија бр. 0589490, издадена од СВР — Скопје на Ирфан Асан Џемаил, с. Текија — Скопско. (1737)

Лична карта рег. бр. 11858, серија бр. 0587868, издадена од СВР — Скопје на Петра Павле (Јовчева) Данчевска, ул. „146“ бр. 146 — Скопје. (1738)

Лична карта рег. бр. 4583, серија бр. 0010647, издадена од СВР — Скопје на Невена Павле Мо-

риховска, ул. „11 октомври“ бр. 23 — Скопје.

(1739)

Лична карта рег. бр. 902, серија бр. 0209270, издадена од СВР — Охрид на Марица Ѓорѓи (Ќам-базова) Тунтева, ул. „П. Чауле“ бр. 3 — Охрид.

(1334)

Лична карта рег. бр. 14389, серија бр. 0047100, издадена од СВР — Струга на Енвер Абдураман Оџа, с. Велешта — Охридско.

(1335)

Лична карта рег. бр. 10673, серија бр. 0191789, издадена од СВР — Прилеп на Спиро Василев Јанчески, с. Кривогаштани — Прилеп.

(1365)

Лична карта рег. бр. 1369, серија бр. 0018167, издадена од СВР — Прилеп на Петре Колев Јолески, с. Палчиште — Прилеп.

(1366)

Лична карта рег. бр. 21946, издадена од СВР — Битола на Живко Милев Митревски, с. Журче — Битола.

(2007)

Лична карта рег. бр. 5580, серија бр. 0531697, издадена од СВР — Куманово на Евка Косто Антева Јаневска, ул. „Толи Зардомис“ бр. 13 — Куманово.

(2010)

Лична карта рег. бр. 3349, серија бр. 0110932, издадена од СВР — Битола на Лазар Вангел Панев, с. Маловиште — Битолско.

(1505)

Лична карта рег. бр. 782, серија бр. 091504, издадена од СВР — Битола на Тина Димитар Тасева, ул. „Столарска“ бр. 9 — Битола.

(1506)

Лична карта рег. бр. 8848, серија бр. 0549389, издадена од СВР — Куманово на Миљаим Неџапа Лимани, с. Оџа — Кумановско.

(1507)

Лична карта рег. бр. 5346, серија бр. 074864, издадена од СВР — Кичево на Вагит Бајрамов Ибраимоски, с. Горно Страгомиште — Кичево.

(1508)

Лична карта рег. бр. 23994, серија бр. 0539812, издадена од СВР — Куманово на Костадинка Сибинова Аврамовска, ул. „Белградска“ бр. 2 — Куманово.

(1509)

Лична карта рег. бр. 18606, серија бр. 0678575, издадена од СВР — Тетово на Јусуф Селима Адил, с. Шипковица — Тетовско.

(1510)

Лична карта рег. бр. 26938, серија бр. 0685291, издадена од СВР — Тетово на Несат Акип Лимани, с. Пршовци — Тетовско.

(1511)

Лична карта рег. бр. 12596, серија бр. 0672853, издадена од СВР — Тетово на Јагода Петре Јанкоска, с. Вратница — Тетовско.

(1512)

Лична карта рег. бр. 12098, серија бр. 0553085, издадена од СВР — Куманово на Борис Ј. Петковски, с. Страцин — Кумановско.

(1513)

Лична карта рег. бр. 7549, серија бр. 0533672, издадена од СВР — Куманово на Борис Аврамов Димковски, ул. „ЈНА“ нови станови — Куманово.

(1514)

Лична карта рег. бр. 24321, серија бр. 0540139, издадена од СВР — Куманово на Евзи Руфата Мисими, Горно Којнаре — Кумановско.

(1515)

Лична карта рег. бр. 13312, серија бр. 0503550, издадена од СВР — Кавадарци на Нафија Мемед (Јусуфа) Пашева, Демир Капија — Кавадарци.

(1516)

Лична карта рег. бр. 4829, серија бр. 0345339, издадена од СВР — Титов Велес на Шефкет Абе-

динов Исмаиловски, с. Кочилари — Титоввелешко.

(1517)

Лична карта рег. бр. 3412, серија бр. 0663989, издадена од СВР — Тетово на Шабан Халил Гани, с. Челопек — Тетовско.

(1518)

Лична карта рег. бр. 7622, серија бр. 0665390, издадена од СВР — Тетово на Ислам Изаир Шабани, с. Каменјане — Тетовско.

(1519)

Лична карта рег. бр. 457, серија бр. 0412967, издадена од СВР — Радовиш на Ѓорѓи Спасов Василев, с. Раклеш — Радовиш.

(1520)

Лична карта рег. бр. 4440, серија бр. 0263978, издадена од ПВР — Демир Хисар на Наке Велјанов Јаневски, с. Мренога — Битолско.

(1537)

Лична карта рег. бр. 5493, серија бр. 0268185, издадена од ПВР — Демир Хисар на Владо Блажев Гроздановски, с. Сопотница — Битолско.

(1537)

Лична карта рег. бр. 5493, серија бр. 0268185, издадена од ПВР — Демир Хисар на Владо Блажев Гроздановски, с. Сопотница — Битолско.

(1538)

Лична карта рег. бр. 394, издадена од СВР — Брод на Милутин Димов Михајловски, с. Томино Село — Прилеп.

(1539)

Лична карта рег. бр. 14183, серија бр. 0194693, издадена од СВР — Битола на Драган Тодоров Алексоски, с. Браилово — Прилеп.

(1541)

Лична карта рег. бр. 1998, издадена од СВР — Крушево на Велко Стерјов Велески, ул. „Киро Фетак“ бр. 63 — Крушево.

(1542)

Лична карта рег. бр. 18510, серија бр. 091719, издадена од СВР — Битола на Борис Секулов Христовски, с. Долно Агларци — Битолско.

(1543)

Лична карта рег. бр. 8796, серија бр. 0117297, издадена од СВР — Битола на Вангел Наумов Грамоски, с. Маловиште — Битолско.

(1544)

Лична карта рег. бр. 2355, издадена од СВР — Струга на Елмаз Далипов Елмазоски, ул. „Републиканска“ бр. 71 — Прилеп.

(1545)

Лична карта рег. бр. 9559, издадена од СВР — Берово на Фимка Д. Муцунска, Берово.

(1546)

Лична карта рег. бр. 4106, серија бр. 0108816, издадена од СВР — Дебар на Ратка Миле Радевска, ул. „Амди Леша“ бр. 4 — Дебар.

(1547)

Лична карта рег. бр. 3922, серија бр. 0123184, издадена од СВР — Делчево на Герасим Илиев Стоименов, с. Дулица — Кочани.

(1548)

Лична карта рег. бр. 6177, серија бр. 040287, издадена од СВР — Св. Николе на Медали Бејадинов Далипов, с. Црнилиште — Св. Николе.

(1549)

Лична карта рег. бр. 7484, серија бр. 0403894, издадена од СВР — Св. Николе на Демиралли Алим Мамутов, с. Коселари — Штипско.

(1550)

Лична карта рег. бр. 10633, серија бр. 0011019, издадена од СВР — Битола на Живко Петков Мојанчевски, с. Градешница — Битолско.

(1551)

Лична карта рег. бр. 7568, серија бр. 0072211, издадена од СВР Гевгелија на Јани Костов Атанасов, с. Прдејци — Гевгелија.

(1552)

Лична карта рег. бр. 6179, серија бр. 0332689, издадена од СВР — Титов Велес на Варвара Трај-

кова Цветкова, ул. „Јаворска“ бр. 2 — Титов Велес. (1553)

Лична карта рег. бр. 5349, серија бр. 0668571, издадена од СВР — Тетово на Сандро Цветан Милоски, с. Раотинце — Тетовско. (1554)

Лична карта рег. бр. 24555, серија бр. 0540373, издадена од СВР — Куманово на Петра Сибина (Додевска) Максимовска, ул. „С. Ковачевиќ“ бр. 4 — Куманово. (1555)

Лична карта рег. бр. 23463, серија бр. 0539285, издадена од СВР — Куманово на Бранко Петко Неделковиќ, ул. „Србо Томовиќ“ бр. 5 — Куманово. (1556)

Лична карта рег. бр. 13642, серија бр. 0554214, издадена од СВР — Куманово на Никола Митрев Кипријанов, с. Шоп. Рудари — Кратово. (1557)

Лична карта рег. бр. 17324, серија бр. 0133024, издадена од СВР — Дебар на Бранко Петре Кузманоски, с. Мелничани — Дебар. (1558)

Лична карта рег. бр. 1528, серија бр. 0414038, издадена од СВР — Радовиш на Вера Милчова Лефкова, ул. „Бел Камен“ бр. 4 — Радовиш. (1560)

Лична карта рег. бр. 2881, серија бр. 0306862, издадена од СВР — Штип на Мите Николов Митрев, с. Софилари — Штипско. (1561)

Лична карта рег. бр. 1657, серија бр. 0306071, издадена од СВР — Штип на Рајна Моне (Гудева) Николова, с. Карбинци — Штипско. (1562)

Лична карта рег. бр. 9296, серија бр. 0481851, издадена од СВР — Струмица на Ариф Адем Муштафов, с. Нова Мала — Струмица. (1563)

Лична карта рег. бр. 12653, серија бр. 0481235, издадена од СВР — Струмица на Стојан Николов Спасов, с. Дукатино — Струмица. (1589)

Лична карта рег. бр. 11555, серија бр. 0483992, издадена од СВР — Струмица на Асан Сулеманов Мечов, с. Владовци — Струмица. (1590)

Лична карта рег. бр. 6841, серија бр. 0476393, издадена од СВР — Струмица на Борис Горѓиев Ристов, с. Владевици — Штипско. (1591)

Лична карта рег. бр. 4274, серија бр. 0456782, издадена од СВР — Струмица на Коте Тимов Митев, ул. „Н. Стојка“ бр. 21 — Струмица. (1592)

Лична карта рег. бр. 11343, серија бр. 0419844, издадена од СВР — Струмица на Кота Јане Камурева Петрова, ул. „Н. фронт“ бр. 8 — Струмица. (1593)

Лична карта рег. бр. 2511, серија бр. 0472739, издадена од СВР — Струмица на Гиро Тимов Шошев, с. Костурино — Струмица. (1594)

Лична карта рег. бр. 2903, серија бр. 0455403, издадена од СВР — Струмица на Стојан Соларов, с. Василево — Струмица. (1595)

Лична карта рег. бр. 8948, серија бр. 0482788, издадена од СВР — Струмица на Христо Пандев Цригалов, с. Куклиш — Штип. (1596)

Лична карта рег. бр. 31, серија бр. 0474230, издадена од СВР — Струмица на Тодор Николов Гоцев, с. Гечерли — Струмица. (1597)

Лична карта рег. бр. 5283, серија бр. 0116436, издадена од СВР — Битола на Аслан Рамадан Јусуфов, с. Трново — Битолско. (1598)

Лична карта рег. бр. 4879, серија бр. 0006649, издадена од СВР — Битола на Самит Османов Абдурамановски, с. Мечитлија — Битолско. (1599)

Лична карта рег. бр. 3567, серија бр. 0027939, издадена од СВР Ресен на Живко Пандев Илиевски, с. Подмочани — Ресен. (1600)

Лична карта рег. бр. 8368, серија бр. 0331979, издадена од СВР — Титов Велес на Илија Тодоров Ангелов, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 47 — Титов Велес. (1601)

Лична карта рег. бр. 31503, серија бр. 0792412, издадена од СВР — Тетово на Ештреф Исен Алиј, с. Гајре — Тетовско. (1602)

Лична карта рег. бр. 7616, серија бр. 0666523, издадена од СВР — Тетово на Ферки Исмаил Исмаили, с. Горно Седларце — Тетовско. (1603)

Лична карта рег. бр. 1120, серија бр. 0306282, издадена од СВР — Штип на Тодос Бошков Јакимов, с. Аргулица — Штипско. (1604)

Лична карта рег. бр. 10879, серија бр. 0083116, издадена од СВР — Битола на Славка Н. (Илиева) Пурдева, ул. „Цветан Димов“ бр. 18 — Битола. (1605)

Лична карта рег. бр. 8906, серија бр. 0549209, издадена од СВР — Куманово на Ристо Михајлов Митровски, с. Стрезовце — Кумановско. (1606)

Лична карта рег. бр. 19717, серија бр. 0559535, издадена од СВР — Куманово на Солтир Јакимов Николовски, с. Жељувино — Кумановско. (1607)

Лична карта рег. бр. 13209, серија бр. 0553717, издадена од СВР — Куманово на Трајан Блажев Стефановски, с. Четирце — Кумановско. (1608)

Лична карта рег. бр. 5622, серија бр. 0527204, издадена од СВР — Куманово на Каил Мемеда Лимани, ул. „Трст“ бр. 25 — Куманово. (1609)

Лична карта рег. бр. 12391, серија бр. 0552971, издадена од СВР — Куманово на Јордан Благоев Деичиќ, с. Четирце — Кумановско. (1610)

Лична карта рег. бр. 8141, серија бр. 0547851, издадена од СВР — Куманово на Шефкет Мамут Алија, с. Лојане — Кумановско. (1611)

Лична карта рег. бр. 18251, серија бр. 0558296, издадена од СВР — Куманово на Раде Васиља Крстевски, с. Челопек — Кумановско. (1612)

Лична карта рег. бр. 8429, серија бр. 0548122, издадена од СВР — Куманово на Ѓурко Ангеле Пешевски, с. Бељаковце — Кумановско. (1613)

Лична карта рег. бр. 1236, серија бр. 0745748, издадена од СВР — Кичево на Ванчо Минов Мицкоски, ул. „29 ноември“ бр. 75. Кичево. (1614)

Лична карта рег. бр. 2878, серија бр. 0398888, издадена од СВ. Св. Николе на Реџеп Сеферов Селманов, с. Горубинци — Св. Николе. (1615)

Лична карта рег. бр. 3760, серија бр. 0307704, издадена од СВР — Штип на Коста Г. Кушев, с. Доброште — Штипско. (1616)

Лична карта рег. бр. 517, серија бр. 0524843, издадена од СВР — Куманово на Митре Денко Додевски, ул. „Н. Карев“ бр. 21 — Куманово. (1617)

Лична карта рег. бр. 2996, серија бр. 0107006, издадена од СВР — Дебар на Камила Бајрамоска Саловска, с. Г. Папраник — Дебар. (1618)

Лична карта рег. бр. 7040, серија бр. 0383650, издадена од СВР — Кочани на Димитар Стојанов Илиевски, с. Трсино — Кочани. (1619)

Лична карта рег. бр. 1580, серија бр. 0638290, издадена од СВР — Горски Драгош на Чучул Елези Емина, с. Г. Врановци — Титоввелешко.

Лична карта рег. бр. 995, серија бр. 0637705, издадена од СВР — Горски Драгош, Чучул Авмет Фетиш с. Г. Врановци — Титоввелешко. (1621)

Лична карта рег. бр. 2901, серија бр. 0699511, издадена од СВР — Гостивар на Јелисавета Кузман Живкоска, ул. „ЈНА“ бр. 52 — Гостивар. (1622)

Лична карта рег. бр. 25658, серија бр. 0682531, издадена од СВР — Гостивар на Реџеп Сабри Нуредини, с. Доброште — Тетово. (1623)

Лична карта рег. бр. 33690, серија бр. 0689744, издадена од СВР — Тетово на Сали Зуџи Салии, с. Одри — Тетовско. (1624)

Лична карта рег. бр. 6886, серија бр. 0283879, издадена од СВР — Ресен на Осман Ахмедов Мефаилоски, вила „Горица“ — Охрид. (1625)

Лична карта рег. бр. 10284, серија бр. 0216488, издадена од СВР — Охрид на Милош В. Крџоски, с. Мешеишта — Охридско. (1626)

Лична карта рег. бр. 3091, серија бр. 0080971, издадена од СВР — Струмица на Трајко Спасов Алексос, с. Мокриево, Струмица. (1627)

Лична карта рег. бр. 7806, серија бр. 0083328, издадена од СВР — Струмица на Ванчо Спасов Митров, с. Мокриево, Струмица. (1628)

Лична карта рег. бр. 4822, серија бр. 0664843, издадена од СВР — Тетово на Станоја Анто Тасески, с. Доброште — Тетовско. (1629)

Лична карта рег. бр. 1561, серија бр. 0640972, издадена од СВР — Куманово на Стојмир Глигор Стојанов, с. Секулица — Кратово. (1630)

Лична карта рег. бр. 7410, серија бр. 0653600, издадена од СВР — Кратово на Драган Петрушев Антошки, с. Филиповци — Кратово. (1631)

Лична карта рег. бр. 3699, серија бр. 0028383, издадена од СВР — Ресен на Ферзула Метов Асимовски, с. Крани — Ресен. (1632)

Лична карта рег. бр. 13925, серија бр. 0157073, издадена од СВР — Прилеп на Александар Арсов Белкоски, ул. „Браќа Шемкоски“ бр. 25 — Прилеп.

Лична карта рег. бр. 9517, серија бр. 0234067, издадена од СВР — Т. Верлес на Ерлена Петрова Ѓорчева ул. „Св. Климент“ бр. 18 — Т. Велес. (1755)

Лична карта рег. бр. 19758, серија бр. 0091645, издадена од СВР — Битола на Танаско Доне Кузмановски, с. Трновци — Битолско. (1662)

Лична карта рег. бр. 13915, серија бр. 0674893, издадена од СВР — Тетово на Вора Михаил (Јованоска) Томоска, с. Туденце — Тетовско. (1663)

Лична карта рег. бр. 7295, серија бр. 0008637, издадена од СВР — Битола на Ристо Коста Ристоски, с. Живојно — Битолско. (1664)

Лична карта серија бр. 00115041, издадена од СВР — Битола на Шакир Мерсим Елмазовски, с. Црнобуки — Битолско. (1665)

Лична карта рег. бр. 5001, серија бр. 011076, издадена од СВР — Битола на Бајче Најдов Марковски, с. Рапеш — Битолско. (1666)

Лична карта рег. бр. 8444, серија бр. 0548157, издадена од СВР — Куманово на Абедин Мамута Реџеџи, с. Г. Коњаре — Кумановско. (1667)

Лична карта рег. бр. 282, серија бр. 0661392, издадена од СВР — Тетово на Меваип Етем Алили, с. Стримница — Тетовско. (1668)

Лична карта рег. бр. 30690, серија бр. 0791646, издадена од СВР — Тетово на Љатиџ Рушита Ибраими, с. Џепчиште — Тетовско. (1669)

Лична карта рег. бр. 19772, серија бр. 0680031, издадена од СВР — Тетово на Баки Шефит Халити, с. Шипковица — Тетовско. (1670)

Лична карта рег. бр. 3787, серија бр. 0380297, издадена од СВР — Кочани на Миле Ангелов Јазаров, с. Грдовци — Кочани. (1671)

Лична карта рег. бр. 6569, серија бр. 0419095, издадена од СВР — Радовиш на Шефки Алиов Узеилов, с. Вучин — Радовиш. (1672)

Лична карта рег. бр. 3712, серија бр. 0636222, издадена од СВР — Крива Паланка на Златка Мијалкова Станковска, с. Тламинци — Крива Паланка. (1673)

Лична карта рег. бр. 3061, серија бр. 0635571, издадена од СВР — Крива Паланка на Киро Д. Дедовски, с. Ранковци — Крива Паланка. (1674)

Лична карта рег. бр. 5055, серија бр. 0097765, издадена од СВР — Крива Паланка на Стојка Мијалкова Ѓорѓиевска, Делчево. (1675)

Лична карта рег. бр. 3818, серија бр. 0028181, издадена од СВР — Ресен на Крстана Топорова Јаневска, Тетово. (1676)

Лична карта рег. бр. 7292, серија бр. 006404, издадена од СВР — Жабљак на Вождар Стојановиќ, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 1 — Битола. (1677)

Лична карта рег. бр. 0004865, издадена од СВР — Битола на Илија Талев Јазаровски, с. Средно Егри — Битолско. (1678)

Лична карта рег. бр. 4693, серија бр. 0665489, издадена од СВР — Тетово на Исен Беќир Исеџи, ул. „Битолска“ бр. 10 — Тетово. (1679)

Лична карта рег. бр. 7530, серија бр. 0790195, издадена од СВР — Тетово на Зеќирија Абдираман Мустафи, ул. „Џетинска“ бр. 60 — Тетово.

Лична карта рег. бр. 9905, серија бр. 0059894, издадена од СВР — Берово на Гаврил Иванов Дракалски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 54 — Штип. (1681)

Лична карта рег. бр. 9689, серија бр. 0118234, издадена од СВР — Битола на Муслии Алим Алиловски, с. Доленци — Битолско. (1682)

Лична карта рег. бр. 4334, серија бр. 0109334, издадена од СВР — Битола на Џунда Ане Димовска, с. Мегленци — Битолско. (1683)

Лична карта рег. бр. 8484, серија бр. 0117478, издадена од СВР — Битола на Ѓорѓи Трајков Ѓорѓиовски, с. Рапеш — Битолско. (1684)

Лична карта рег. бр. 10257, серија бр. 0706767, издадена од СВР — Гостивар на Ристо Андонов Бутевски, с. Белчиште — Охридско. (1685)

Лична карта рег. бр. 2968, серија бр. 0343478, издадена од СВР — Титов Велес на Илија Панов Петрушевски, с. Д. Врановци — Титоввелешко. (1686)

Лична карта рег. бр. 13646, серија бр. 0675107, издадена од СВР — Тетово на Шаип Авзи Јусуфи, с. Ново Село II — Тетовско. (1687)

Лична карта рег. бр. 10040, серија бр. 0795303, издадена од СВР — Тетово на Салајдин Халимов Мустафи, ул. „Ново Село“ бр. 17 — Тетово. (1688)

Лична карта рег. бр. 8814, серија бр. 0385424, издадена од СВР — Кочани на Филип Ристов Арсов, с. Оризари — Тетовско. (1689)

Лична карта рег. бр. 7056, серија бр. 0005093, издадена од СВР — Скопје на Руменка Благоева Јаневска, ул. „29 ноември“ бр. 2 — Штип. (1690)

Лична карта рег. бр. 8871, серија бр. 0112064, издадена од СВР — Битола на Славко Анастов Милошевски, с. Чајлија — Битолско. (1691)

Лична карта рег. бр. 10643, серија бр. 0233847, издадена од СВР — Охрид на Цавит Мефаил Лиманов, с. Песочани — Охридско. (1692)

Лична карта рег. бр. 12311, издадена од СВР — Прилеп на Ангеле Стрезов Котески, ул. „Пане Конареп“ бр. 55 — Прилеп. (1693)

Лична карта рег. бр. 5842, серија бр. 005123, издадена од СВР — Битола на Велика Ѓорѓиева Наумоска, с. Добромири — Битолско. (1694)

Лична карта рег. бр. 3765, серија бр. 0266772, издадена од СВР — Битола на Сами Расим Елмазовски, с. Обедник — Битолско. (1695)

Лична карта рег. бр. 19246, серија бр. 0715855, издадена од СВР — Гостивар на Емрула Илџаза Бекири, с. Субиново — Гостивар. (1696)

Лична карта рег. бр. 8359, серија бр. 0548069, издадена од СВР — Куманово на Неби Емина Реџеџи, с. Матејче — Кумановско. (1697)

Лична карта рег. бр. 16820, серија бр. 0049531, издадена од СВР — Охрид на Трајко Китанов Китоски, с. Присовјани — Охридско. (1698)

Лична карта рег. бр. 220, серија бр. 0209675, издадена од СВР — Охрид на Ѓорѓи Димитров Гавранчески, ул. „Гл. Прличев“ бр. 53 — Охрид. (1699)

Лична карта рег. бр. 5795, серија бр. 0100505, издадена од СВР — Дебар на Керам Реџеџи Муса, ул. „1 мај“ бр. 35 — Дебар. (1700)

Лична карта рег. бр. 1696, серија бр. 0342286, издадена од СВР — Титов Велес на Славко Здравев Накевски, с. Бистрица — Титоввелешко. (1701)

Лична карта рег. бр. 7657, серија бр. 0665534, издадена од СВР — Тетово на Благоја Трпче Трпчевски, с. Старо Село — Тетовско. (1702)

Лична карта рег. бр. 1044, серија бр. 0488972, издадена од СВР — Бихач на Невзат Мемет Узеири, ул. „Штипска“ бр. 69 — Тетово. (1703)

Лична карта рег. бр. 5713, серија бр. 0383383, издадена од СВР — Кочани на Игнат Георгиев Нацев, с. Зрноци — Кочани. (1704)

Лична карта рег. бр. 172, серија бр. 0050882, издадена од СВР — Кочани на Божин Андонов Стојменов, с. Цер — Кочани. (1705)

Лична карта рег. бр. 8629, серија бр. 0296196, издадена од СВР — Кочани на Шемшедин Мамуд Реџеџи, с. Драговео — Штипско. (1706)

Лична карта рег. бр. 8913, серија бр. 0312049, издадена од СВР — Штип на Мумин Агушов Исмаилов, с. Почивало — Штипско. (1707)

Лична карта рег. бр. 5425, серија бр. 0281063, издадена од СВР — Ресен на Димитар Стџанов Гончевски, ул. „Илинден“ бр. 180 — Битола. (1708)

Лична карта рег. бр. 19257, серија бр. 0559073, издадена од СВР — Куманово на Цветко Лазаров Миленковски, ул. „III македонска ударна бригада“ бр. 48 — Куманово. (1709)

Лична карта рег. бр. 8338, серија бр. 0548210, издадена од СВР — Куманово на Исак Азиз Садики, с. Слупчане — Кумановско. (1710)

Лична карта рег. бр. 20043, серија бр. 0559861, издадена од СВР — Куманово на Кемал Зендела Имери, с. Сопот — Кумановско. (1711)

Лична карта рег. бр. 1168, издадена од ПВР — Крушево на Лега (Гута) Марија, ул. „Нико Гого“ бр. 63 — Крушево. (1712)

Лична карта рег. бр. 1794, серија бр. 0660612, издадена од СВР — Тетово на Цеко Насто Станчевски, с. Брезно — Тетовско. (1713)

Лична карта рег. бр. 20655, серија бр. 0560478, издадена од СВР — Куманово на Воислав Тасев Стојановски, ул. „Т. Мендол“ бр. 25 — Куманово. (1714)

СОДРЖИНА

Страна

127. Уредба за начинот на осигурување дополнителни средства за обезбедување правата на лицата што се наоѓаат времено вон работен однос	305
128. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за дневниците и надокнадите на судиите-поротници	306
129. Одлука за престанување со работа на укинатите и за отпочнување со работа на новооснованите републички органи на управата	306
130. Решение за Средното медицинско училиште за аптекарски помошници во Скопје	307
131. Решение за прогласување Болницата за душевни болести во Демир Хисар — Битолска околија за установа со самостојно финансирање	307
132. Решение за прогласување Детскиот дом „Александар Ранковиќ“ во Валаново за установа со самостојно финансирање	303
133. Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за градоен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ, одржани во изборната околија Кочанска III	309